



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

Službeni vjesnik SR
Makedonije

Skopje
brih 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изле-
гува во издание на српскохрватски
односно хрватскохрватски, словенечки,
македонски, албански и унгарски ја-
зик. — Огласи според тарифата. —
Жиро-сметка кај Службата на опште-
ственото книговодство за претплата,
посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Четврток, 18 мај 1972

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XXVIII

Цена на овој број е 6 динари. —
Претплата за 1972 година изнесува
270 динари. — Редакција: Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт. Факс 226. —
Телефони: централа 650-153; Уреди-
штво 651-885; Служба за претплата
651-732; Комерцијален сектор 651-671.

227.

За особени заслуги за создавање и развиток на Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија, на братството и единството и на рамноправноста на народите и на-
родностите на Југославија, на власта на работниот народ и на самоуправното социјалис-
тичко општество со работничката класа како раководна сила, за заштита на придобивки-
те на Социјалистичката револуција, за организирање и усовршување на системот на
општонародната одбрана и за зацврстување на независноста и на меѓународната полож-
ба на земјата, за зачувување на мирот во светот и за развивање на меѓународната сора-
ботка врз начелата на активна мирољубива коегзистенција и неврзување;

на предлог од Претседателството на Сојузната конференција на Социјалистичкиот
сојуз на работниот народ на Југославија, заснован врз единствено изразената желба и ба-
рањата на работните луѓе и граѓаните и нивните организации во сите републики и покра-
ини на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

Сојузната скупштина, врз основа на член 5 став 1 од Законот за одликувањата, на
заедничката седница на сите собори од 15 мај 1972 година, донесе

О Д Л У К А

На

ЈОСИП БРОЗ ТИТО

му се доделува

ОРДЕН НА НАРОДЕН ХЕРОЈ

Сојузна скупштина

АС бр. 615
15 мај 1972 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

228.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точ-
ка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОПШТЕ-
СТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

Се прогласува Законот за општествена контрола
на цените, што го усвои Сојузната скупштина, на
седницата на Соборот на народите од 24 април 1972
година и на седницата на Стопанскиот собор од 15
мај 1972 година.

ПР бр. 57
16 мај 1972 година
Белград

Претседател
на Сојузната скупштина,
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

З А К О Н

ЗА ОПШТЕСТВЕНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ

I. Општи одредби

Член 1

Со овој закон се уредува системот на опште-
ствена контрола на цените кој се применува во про-
метот на стоки и услуги на единствениот југосло-
венски пазар и се утврдуваат правата и долж-
ностите на органите на федерацијата во по-
глед преземањето на мерки за непосредна опште-
ствена контрола на цените.

Член 2

Организациите на здружениот труд самостојно
ги формираат цените на производите и услугите според
условите на пазарот.

Општественото насочување и контрола на паза-
рот и на цените се остваруваат во согласност со раз-
војната политика, првенствено со економските мерки
и методи што во границите на своите права и долж-
ности ги преземаат органите на општествено-поли-

тичките заедници, како и со општествените договори, со самоуправните спогодби за цените и со механизмите за формирање на цените.

Општествената контрола на цените се остварува и со пропишување на мерките на непосредна општествена контрола на цените предвидени со овој закон.

Член 3

Со општествената контрола на цените се влијае врз создавање на односи на пазарот што им овозможуваат на организациите на здружениот труд да ги формираат цените на производите и услугите според условите на пазарот, се врши усогласување на односите во цените и се уредуваат цените на производите и услугите, согласно со политиката на цените утврдена со општествените планови и со други акти на општествено-политичките заедници.

Член 4

При формирањето на цените според условите на пазарот и при остварувањето на општествената контрола на цените, основни критериуми се цените во меѓународната размена, развојната политика и структурата и степенот на развиеноста на стопанството.

Член 5

Организациите на здружениот труд непосредно и преку стопанските комори и преку други асоциации даваат предлози и мислења за преземање на мерки за општествена контрола на цените, предлагаат донесување на општествени договори и на механизми за формирање на цените, предлагаат и склучуваат самоуправни спогодби за цените, постапуваат во согласност со утврдената политика на цените и со мерките за нејзиното спроведување и на друг начин пропишан со закон влијаат врз спроведувањето на општествена контрола на цените.

Член 6

Како организации на здружениот труд, во смисла на овој закон, се сметаат претпријатијата и установите, како и основните и други организации на здружениот труд чие својство на правно лице е запишано во регистарот на организациите на здружениот труд.

Одредбите на овој закон што се однесуваат на организациите на здружениот труд согласно се применуваат и врз други учесници во прометот на стоки и во вршењето на услуги.

II. Систем на општествена контрола на цените

Член 7

Општествено-политичките заедници влијаат врз создавањето на стабилни односи на пазарот што им овозможуваат на организациите на здружениот труд самостојно да ги формираат цените, според условите на пазарот — со мерки во областа на распределбата, на монетарните и кредитните односи, на даночната политика, на надворешно трговската размена, на девизното работење, на царинската заштита, на прометот на стоки и услуги, на општествените стокосни и други резерви, на инвентичиската политика и на општата и личната потрошувачка.

Член 8

Со општествените договори, со самоуправните спогодби за цените и со механизмите за формирање на цените се обезбедува и се остварува самоуправното усогласување и уредување на цените и на односите во цените на производите и услугите, согласно со утврдената политика на цените.

Со општествениот договор и со самоуправната спогодба се утврдуваат и мерките што можат да се преземаат спрема организациите на здружениот труд кои не се придржуваат кон одредбите на договорот односно спогодбата.

Член 9

Механизмите за формирање на цените можат да се утврдат и со општествениот договор и со самоуправната спогодба.

Со механизмот за формирање на цените се врши сообразување на цените на производите и услугите со промените на цените на странскиот пазар или спрема другите мерила.

Член 10

Со општествениот договор се утврдуваат поблиски критериуми за усогласување на односите во цените, за утврдување нивото на цените, на начинот на формирање на цените односно на цените и условите на продажбата што влијаат врз цените на производите и услугите.

Со општествениот договор можат да се утврдат и критериуми за други елементи и услови што влијаат врз цените на производите и услугите.

Член 11

Со самоуправната спогодба се утврдуваат нивото на цените, начинот на формирањето на цените или цените на производите и услугите.

Самоуправната спогодба се склучува во согласност со соодветниот општествен договор, ако таков договор постои. Ако не постои општествен договор, со самоуправна спогодба можат да се утврдат критериумите од член 10 на овој закон.

Самоуправната спогодба се објавува на начин одреден со таа спогодба.

Член 12

Склучената самоуправна спогодба за цените на производите и услугите што се формираат според условите на пазарот, организациите на здружениот труд се должни да му ја достават на органот на управата односно на организацијата надлежна за работите на цените (во натамошниот текст: органот за цени).

Организациите на здружениот труд можат да ја применат самоуправната спогодба по истекот на 30 дена од денот на нејзиното доставување до органот за цени, ако органот за цени во тој рок не донесе решение за запирање на примената на таа спогодба. По барање на организацијата на здружениот труд, органот за цени може да го скрати тој рок.

Прописите за забрана на спогодувањето заради постигнување на монополска или друга привилегирана положба на пазарот се однесуваат и на спогодбите од став 1 на овој член.

Член 13

Организацијата на здружениот труд ги утврдува цените на своите производи и услуги и условите за продажба што влијаат врз тие цени на начин и по постапка одредени со нејзин општ акт.

Организацијата на здружениот труд е должна да му ги достави општиот акт од став 1 на овој член и неговите измени и дополненија на надлежниот орган на општественото собрание во рок од 15 дена од денот на донесувањето заради евидентирање.

Член 14

Ако со преземените мерки од член 7 на овој закон и со општествениот договор односно со самоуправната спогодба за цените не можат да се обезбедат стабилни односи на пазарот и други односи утврдени со политиката на цените и ако тоа е нужно заради остварување на односите утврдени со општествените планови и со други акти на општествено-политичките заедници, надлежниот орган на општествено-политичката заедница може да пропише мерка на непосредна општествена контрола на цените.

Мерки на непосредна општествена контрола на цените, под условите од став 1 на овој член, можат да се пропишат само за производите и услугите чии цени отстапуваат од утврдената политика на цените и ако дошло или може да дојде до поголеми растројувања на пазарот или до поосетно загрозување на животниот стандард на работните луѓе или до создавање на монополска положба на организациите на здружениот труд.

Мерките на непосредна општествена контрола на цените се пропишуваат како општи мерки.

Член 15

Органот на општествено-политичката заедница што ја пропишал мерката на непосредна општествена контрола на цените е должен да преземе и мерки со кои се отстрануваат причините поради кои е пропишана односната мерка.

Органот на општествено-политичката заедница е должен да ја укине мерката на непосредна општествена контрола на цените кога ќе престанат причините поради кои таа мерка е пропишана.

Член 16

За одделни производи и услуги како мерки на непосредна општествена контрола на цените може да се пропише: известување за цените на органот за цени заради евидентирање (евиденција на цените), задржување на цените на затеченото ниво (затечени цени), одредување на највисоко ниво на цените (максимални цени), одредување начин на формирање на цените (калкулативни цени, маржи, разлика во цената и др.) и давање согласност за тарифите на одредени услуги.

Како мерка на непосредна општествена контрола на цените може да се пропише и сообразување на цените на одделни производи и услуги според промените на цените на странскиот пазар или според други мерила (механизам).

За одделни земјоделски производи можат да се пропишат најниски цени по кои одредени организации се должни да ги купуваат тие производи (гарантирани цени) и цени под кои од земјоделските производители не можат да се купуваат одредени земјоделски производи (минимални откупни цени).

Член 17

Мерките на непосредна општествена контрола на цените мораат да се засноваат врз економски критериуми.

Ако при преземање на мерките на непосредна општествена контрола на цените се отстапува од економските критериуми утврдени со политиката на цените, на организациите на здружениот труд кои со тоа се доведени во нерамноправна положба во здобивањето со доход и во располагањето со резултатите на трудот, ќе им се обезбеди соодветна компензација.

Член 18

Кога мерката на непосредна општествена контрола на цените е пропишана за стока произведена во Југославија, таа мерка се применува и врз цената на такви стоки од увозот, ако со прописот со кој мерката е одредена не е поинаку предвидено.

За производите чии цени слободно се формираат во производството, по правило, не можат да се пропишуваат мерки на непосредна општествена контрола на цените во преработката и во прометот.

За производите за кои е пропишана мерка на непосредна општествена контрола на цените во производството, се пропишува, по правило, и соодветна мерка на непосредна општествена контрола на цените во преработката и во прометот.

Ако мерката на непосредна општествена контрола на цените е пропишана за производите за крајна потрошувачка, се пропишува, по правило, соодветна мерка на непосредна општествена контрола на цените и за основните сировини за производство на тие производи.

Член 19

Надлежниот орган на општествено-политичката заедница, во границите на своите права и должности, пропишува за кои производи и услуги организациите на здружениот труд треба да му доставуваат на органот за цени известувања за цените (ценовник) заради евидентирање.

Со прописот од став 1 на овој член се одредуваат и податоците што треба да ги содржи ценовникот, а може и да се одреди продажбата по цените од

ценовникот да не може да се врши пред истекот на одреден рок кој не може да биде подолг од 60 дена.

Одредбите на ст. 1 и 2 на овој член се однесуваат на цените на производите и услугите за кои е пропишана мерка на непосредна општествена контрола на цените и на цените што се формираат според условите на пазарот.

Член 20

Цените на производите и услугите од нови асортимани и квалитети (нови производи) за кои е пропишана мерка на непосредна општествена контрола на цените, можат да се формираат според нивото на цените за слични или сродни производи односно услуги.

Организацијата на здружениот труд е должна да му го достави на органот за цени ценовникот за новите производи заради евидентирање со документација за тоа дека се во прашање нови производи и дека нивната цена е формирана според нивото на цените за слични или сродни производи односно услуги.

Организацијата на здружениот труд може да го примени ценовникот по истекот на 60 дена, а за сезонски производи по истекот на 30 дена од денот на неговото доставување до органот за цени, ако органот за цени во тој рок не донесе решение за запирање на примената на ценовникот. По барање на организацијата на здружениот труд органот за цени може да го скрати тој рок.

Член 21

Органот на општествено-политичката заедница може да одреди за производите и услугите за кои пропишал мерка за задржување на цените на затеченото ниво, тие цени за одредено време да не можат да се менуваат на начин одреден во член 22 на овој закон.

Член 22

Ако како мерка на непосредна општествена контрола на цените е пропишано задржување на цените на затеченото ниво и ако надлежниот орган не одредил тие цени да не можат да се менуваат за одредено време, тие цени можат да се менуваат со спогодба што ја склучуваат организациите на здружениот труд кои ги пуштаат во промет производите или вршат услуги чии цени се задржани на затеченото ниво и организациите на здружениот труд купувачи — потрошувачи на тие производи односно корисници на тие услуги, со механизмот за формирање на цените или со одлука на надлежниот орган на општествено-политичката заедница.

Цените утврдени на начин од став 1 на овој член се највисоки цени на производите и услугите на кои се однесува спогодбата.

Член 23

Спогодба за промена на затечените цени склучуваат, во рамките на соодветната стопанска комора, по правило, квалификуваното мнозинство на претставници на производството и на вршењето на услуги и квалификуваното мнозинство на претставници на потрошувачката на производите и услугите на кои се однесува спогодбата.

Начинот и постапката за склучување на спогодбата за промена на затечените цени, како и поблиските одредби за учесниците во тоа спогодување, ги пропишува надлежниот орган на општествено-политичката заедница, по прибавено мислење од соодветната стопанска комора.

Со прописот од став 2 на овој член ќе се предвиди во спогодувањето за промена на затечените цени на одредени производи да учествуваат и претставници на крајните потрошувачи.

Член 24

Спогодбата за промена на затечените цени стопанската комора му ја доставува на органот за цени.

Со спогодбата комората доставува и свое образложено мислење за оправданоста на нивото и на одностите на цените на кои се однесува спогодбата.

Член 25

Спогодбата за промена на затечените цени е полноважна кога со неа ќе се согласи органот за цени.

Органот за цени не ќе даде согласност ако спогодбата не е во согласност со политиката на цените и со мерките на економската политика, а особено ако извршувањето на спогодбата може да доведе до поголеми растројувања на пазарот или до поопсестно загрозување на животниот стандард на работните луѓе.

Ако органот за цени, во рок од 60 дена од денот кога спогодбата му е доставена на согласност, не донесе акт со кој ја ускратува согласноста, ќе се смета дека дал согласност.

Член 26

Спогодбата за промена на затечените цени, со кои се согласил органот за цени, се објавува во службениот весник на соодветната општествено-политичка заедница. Спогодбата влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето, ако со спогодбата не е одредено да влегува во сила на некој друг ден.

Спогодбата од став 1 на овој член ја применуваат организациите на здружениот труд што ја склучиле спогодбата, а можат да ја применуваат и сите други организации на здружениот труд што пуштаат во промет производи или вршат услуги на кои се однесува спогодбата.

III. Пазар и должности на органите на федерацијата

Член 27

Органите на федерацијата преземаат мерки во областа на цените и обезбедуваат непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите од интерес за целата земја.

Како производи и услуги од интерес за целата земја, во смисла на овој закон, се сметаат индустриските производи, услугите во железничкиот стокковен сообраќај, услугите во воздушниот сообраќај, услугите во меѓународниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај, како и услугите на отправување и доставување на писма и на поштенски картички во внатрешниот поштенски сообраќај.

Одредбата на став 2 од овој член не се однесува на производите на индустријата на градежен материјал, освен на цементот, на производите на експлоатацијата на шумите, на производите на графичката индустрија, на електричната енергија и на аеродромските услуги, како и на прехранбените производи во прометот на мало.

Како земјоделски производи од интерес за целата земја, за кои органите на федерацијата пропишуваат гарантирани цени, минимални откупни цени и продажни цени, се сметаат основните земјоделски производи што ги утврдува надлежниот орган на федерацијата врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи.

Член 28

Ако дојде до крупни растројувања во односите на пазарот и во движењето на цените што се пројавуваат на целиот југословенски пазар односно на неговиот поголем дел или ако на целиот југословенски пазар односно на неговиот поголем дел се пројават монополистички појави што го нарушуваат единството на пазарот, органите на федерацијата:

1) ќе преземаат мерки во областа на цените и за производите и услугите што не се опфатени со член 27 на овој закон, или

2) ќе утврдат дека постојат услови за пропишување на мерки на непосредна општествена контрола на цените на производите и услугите што не се опфатени со член 27 на овој закон и поблиску ќе ги одредат условите за пропишување на тие мерки од страна на надлежните органи на потесните општествено-политички заедници.

Член 29

Органите на федерацијата, врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, можат да одредат мерките во областа на цените за одделни производи и услуги од член 27 на овој закон да ги преземаат надлежните органи на републиките и на автономните покраини.

Член 30

Општествен договор за цените од надлежноста на федерацијата склучуваат Сојузниот извршен совет или сојузниот орган односно организација што ќе ја овласти Советот, Стопанската комора на Југославија, заинтересираните заедници на организациите на здружениот труд, како и други самоуправни и општествени организации.

Општествениот договор од став 1 на овој член ги обврзува организациите на здружениот труд што пуштаат во промет производи или вршат услуги на кои се однесува договорот.

Општествениот договор од став 1 на овој член се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

Начинот и постапката за склучување на општествениот договор и поблиските одредби за учесниците во тоа договарање ги пропишува Сојузниот извршен совет.

Член 31

Сојузниот извршен совет пропишува мерки на непосредна општествена контрола на цените за производите и услугите од член 27 на овој закон, ги врши работите од чл. 28 и 29 на овој закон и донесува пропис од член 23 став 2 на овој закон во поглед на производите и услугите од надлежноста на федерацијата.

Сојузниот секретар за стопанство донесува прописи за спроведување на одредбите од член 19 на овој закон, а, по потреба, и поблиски прописи за спроведување на одредбите од член 20 на овој закон — во поглед на производите и услугите од надлежноста на федерацијата.

Член 32

Стручните и управните работи во областа на цените од надлежноста на федерацијата ги врши Сојузниот завод за цени.

Сојузниот завод за цени ги следи и ги анализира тековните движења на цените на пазарот, односите на понудата и побарувачката, животните трошоци и дејството од економските мерки и од мерките на непосредната општествена контрола на цените врз спроведувањето на утврдената политика на цените; предлага преземање на економските мерки и на мерките на непосредната општествена контрола на цените утврдени со овој закон и презема мерки за кои е овластен; врши и други стручни работи од областа на цените за потребите на органите на федерацијата.

Сојузниот завод за цени ги врши работите за кои во чл. 12, 20 и 24 до 26 на овој закон е одредено да ги врши органот за цени, доколку се однесуваат на цените на производите и услугите од член 27 на овој закон.

IV. Казнени одредби

Член 33

Со парична казна од 5.000 до 200.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице:

1) ако продава производи или врши услуги по цени над цените утврдени со општозadolжителен општествен договор, над затечените цени или над максималните цени, или ако не се придржува кон пропишаниот начин на формирање на цените (член 10, член 16 ст. 1 и 2 и член 30);

2) ако при купувањето на производите не се придржува кон пропишаната гарантирана цена или минимална откупна цена (член 16 став 3);

3) ако врши услуги по тарифа со која не се согласил надлежниот орган а таква согласност е задолжителна (член 16 став 1);

4) ако цените на новите производи ги формира над нивото на цените за слични или сродни производи (член 20 став 1);

5) ако продава производи или врши услуги противно на одредбата на член 19 став 2 или на член 20 став 3 на овој закон;

6) ако не се придржува кон спогодбата за промена на затечените цени која е задолжителна за организацијата (член 26 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно во друго правно лице со парична казна од 500 до 6.000 динари.

При утврдувањето дали дејствието претставува стопански престап од став 1 на овој член, како елементи на цената ќе се сметаат и условите за продажба на производите и услугите што влијаат врз цените.

Член 34

Со парична казна од 2.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице:

1) ако при утврдувањето на цените не се придржува кон својот општ акт или ако тој акт во одреден рок не му го достави на надлежниот орган (член 13);

2) ако самоуправната спогодба за цените не ја достави до надлежниот орган или ја примени противно на одредбата на член 12;

3) ако во одреден рок на надлежниот орган не му го достави ценовникот на производите и услугите (член 19 став 1 и член 20 став 2);

4) ако ценовникот не ги содржи пропишаните податоци (член 19 став 2).

За дејствието од став 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд односно во друго правно лице со парична казна од 200 до 1.000 динари.

Член 35

Имател на дуќан или друг поединец кој ќе стопри дејствие од член 33 став 1 точ. 1 и 3 до 6 или дејствие од член 34 став 1 точ. 3 и 4 на овој закон, ќе се казни за прекршок со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 36

Со казната за стопански престап од член 33 на овој закон и за прекршок од чл. 34 и 35 на овој закон ќе се изрече и заштитната мерка одземање на имотната корист остварена со извршување на стопански престап односно прекршок.

Член 37

Со казната за стопански престап од член 33 на овој закон можат да се изречат заштитните мерки:

1) забрана на организацијата на здружениот труд или на друго правно лице да се занимава со одредена дејност во траење до една година;

2) забрана на одговорното лице да врши одредени должности во траење до три години;

3) одземање на производите што се наоѓаат во продажба по цени повисоки од дозволените.

Во повторен случај, заштитните мерки од став 1 точ. 1 и 2 на овој член ќе се изречат во траење од една до пет години.

Член 38

Со казната за прекршок од член 35 на овој закон можат да се изречат заштитните мерки:

1) забрана на вршење одредена дејност во траење до една година;

2) одземање на производите што се наоѓаат во продажба по цени повисоки од дозволените.

Во повторен случај, заштитната мерка од став 1 точка 1 на овој член ќе се изрече во траење од шест месеци до една година.

Член 39

Како одговорно лице, во смисла на овој закон, се смета и лицето во организацијата на здружениот труд или во друго правно лице на кое со општиот акт на таа организација му е доверено да ги утврдува цените на производите и услугите, како и лицето кое е овластено да го предупреди органот на управувањето дека општиот односно поединечниот акт за утврдување на цените е во спротивност со важечките прописи.

Член 40

Пријава за покренување постапка за стопански престапи и прекршоци од чл. 33 и 35 на овој закон можат да поднесат и граѓани, здруженија на граѓани и општествено-политички организации.

По пријавата од став 1 на овој член надлежниот орган е должен да покрене постапка или да донесе решение за отфрлање на пријавата.

V. Завршни одредби

Член 41

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за формирањето и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70).

Одредбите на сојузните прописи со кои се регулираат цените на производите и услугите за чие регулирање, според одредбите на овој закон, повеќе не е надлежна федерацијата, престануваат да важат со денот на влегувањето во сила на прописот на надлежната општествено-политичка заедница за тие цени, а најдоцна по истекот на деведесет дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Одредбата на став 2 на овој член не се однесува на Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/71, 6/72, 8/72, 11/72, 12/72, 17/72, 19/72 и 24/72).

Член 42

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

229.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Се прогласува Законот за задолжително здружување на железничките транспортни претпријатија во Заедницата на југословенските железници, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 15 мај 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор од 15 мај 1972 година.

ПР бр. 65
16 мај 1972 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Миљалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ****I. Задолжително здружување****Член 1**

Заради обезбедување технолошко единство на системот на железничкиот сообраќај, железничките транспортни претпријатија задолжително се здружуваат во Заедницата на југословенските железници како деловна заедница (во натамошниот текст: Заедницата).

Железничките транспортни претпријатија со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата можат да предвидат дека и други работни организации можат да ѝ пристапат на Заедницата.

Член 2

Заради остварување на целите од член 1 на овој закон железничките транспортни претпријатија, во рамките на Заедницата:

1) го усогласуваат и го утврдуваат возниот ред во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај и начинот на неговото извршување и преземаат мерки за уредно и безбедно функционирање на железничкиот сообраќај;

2) ги одредуваат условите и начинот на заедничкото користење на одредени транспортни капацитети;

3) ја усогласуваат програмата за развој и унапредување на железничкиот сообраќај во поглед на основните транспортни капацитети, на железничките пруги на магистралните правци и на технологијата на превозот;

4) го обезбедуваат потребното техничко и технолошко единство на системот на железничкиот сообраќај и го уредуваат одржувањето и реконструкцијата на железничкиот капацитет;

5) го обезбедуваат единството на превозот на целата мрежа на пругите на југословенските железници;

6) ги уредуваат деловните и другите односи со железниците на другите земји, со меѓународните железнички организации и со други организации, ако тоа е од интерес за заедничкото работење и вршат работи од меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај;

7) го одредуваат начинот на спроведувањето на меѓународните конвенции и на другите спогодби од областа на железничкиот сообраќај и на актите на Меѓународната железничка унија;

8) ги одредуваат мерките за развивање на готовноста на југословенските железници за извршување на задачите на одбраната.

Со самоуправна спогодба на железничките транспортни претпријатија, во согласност со системот на цените, се утврдуваат, и основите на тарифите и критериумите за одредување на цените за превоз во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај.

Со самоуправна спогодба на железничките транспортни претпријатија можат да се предвидат и други работи од заеднички интерес кои заеднички ќе се уредуваат и вршат.

Член 3

Со самоуправната спогодба за здружување во Заедницата железничките транспортни претпријатија ги уредуваат меѓусебните односи во врска со здружувањето начинот на остварување на целите на здружувањето, начелата за организација на управувањето во Заедницата, постапката и начинот на одлучување и начинот на усогласување на ставовите по спорните прашања; ги одредуваат работите на Заедницата; ги одредуваат прашањата што се уредуваат со други самоуправни спогодби на

здружените претпријатија; ги одредуваат работите по кои органите на Заедницата донесуваат општи акти и заклучоци што се задолжителни за здружените претпријатија; ги утврдуваат условите под кои други работни организации можат да ѝ пристапат на Заедницата; го утврдуваат начинот на финансирање на Заедницата; уредуваат и други прашања во врска со здружувањето во Заедницата.

Член 4

Заедницата е правно лице.

Врз Заедницата се применуваат и одредбите на прописите за деловно здружување, ако со овој закон не е одредено поинаку.

Заедницата има статут кој се донесува на начин утврден со самоуправната спогодба за здружувањето.

Со статутот на Заедницата поблиску се уредуваат прашањата и односите што се опфатени со самоуправната спогодба за здружувањето, прашањата и односите за кои со таа спогодба е одредено дека ќе се регулираат со статутот, како и други прашања од значење за остварувањето на целите на Заедницата и за нејзината работа.

Член 5

Положбата на работниците вработени во стручните служби на Заедницата и нивните права и должности се уредуваат со статутот на Заедницата, согласно со законот и со самоуправната спогодба за здружувањето.

Со самоуправната спогодба за здружувањето и со статутот на Заедницата може да се предвиди одредени општи акти на работната заедница на стручните служби на Заедницата, доколку се однесуваат на прашања за кои се заинтересирани задолжително здружените претпријатија, да се донесуваат во согласност со одредените органи на управувањето со Заедницата.

II. Односи на Заедницата со органите на федерацијата**Член 6**

Заедницата е должна да ги известува Сојузната скупштина и Сојузниот извршен совет, на нивно барање, за прашања од делокругот на Заедницата.

Член 7

Сојузниот извршен совет врши надзор над законитоста на работата на Заедницата.

Во вршењето на надзорот Сојузниот извршен совет може да запре од извршување самоуправни спогодби на здружените претпријатија и општи акти и заклучоци на органите на Заедницата, ако најде дека се во спротивност со законот.

Сојузниот извршен совет ќе покрене постапка пред Уставниот суд на Југославија заради оцена на законитоста на запреца самоуправни спогодба, општ акт односно заклучок.

Ако Сојузниот извршен совет не покрене постапка за оценување на законитоста во рок од 15 дена од денот на запирањето, престанува да важи актот за запирање на самоуправната спогодба, на општиот акт односно на заклучокот.

Член 8

Ако не се обезбеди вршењето на одделни работи од член 2 став 1 на овој закон, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи ќе одреди привремена мерка неопходна за заштита на општествени интереси и на технолошкото единство на железничкиот сообраќај.

Во врска со одредбите на член 2 став 2 од овој закон, Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, одредува, по потреба, привремена мерка за спречување нарушувањето на единството на пазарот.

Важноста на привремените мерки од ст. 1 и 2 на овој член престанува кога железничките транспортни претпријатија во рамките на Заедницата ќе обезбедат вршење на работите од член 2 став 1 на овој закон, односно кога ќе се спогодат во смисла на член 2 став 2 на овој закон.

III. Преодни и завршни одредби

Член 9

Организацијата, работата и работењето на постојната Заедница на југословенските железници ќе се усогласи со одредбите од овој закон во рок од шест месеци од денот на неговото влегување во сила.

Усогласувањето од став 1 на овој член ќе се спроведе врз основа на самоуправната спогодба за здружувањето на претпријатијата кои, според одредбите од овој закон, задолжително се здружуваат во Заедницата.

Член 10

Со денот на донесувањето на самоуправната спогодба од член 9 на овој закон, а најдоцна по истекот на 6 месеци од влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат одредбите од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/66, 50/68, 55/68 и 10/70) доколку се однесуваат на Заедницата на југословенските железници.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

230.

Врз основа на Уставниот амандман XXXVII точка 4 под 1, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 1972 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на износот на девизите за потребите на републиките и автономните покраини во 1972 година, што го усвои Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 24 април 1972 година и на седницата на Стопанскиот собор од 15 мај 1972 година.

ПР бр. 63

16 мај 1972 година

Белград

Претседател

на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната скупштина,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА ДЕВИЗИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ВО 1972 ГОДИНА

Член 1

Износот на девизите за потребите на републиките и автономните покраини во 1972 година го утврдува републиката и автономната покраина во височина до 1,50% од девизниот прилив остварен со извозот на стоки и услуги од нејзината територија во 1970 година.

Член 2

На републиката односно на автономната покраина на која средствата, добиени со примена на процентот од 1,50% од девизниот прилив остварен со извозот на стоки и услуги од нејзината територија, не ѝ се доволни за финансирање на одредени служби и за извршување на одредени задачи, можат да им се доделат дополнителни средства од износот на девизите што во 1972 година се обезбедени за потребите на федерацијата.

Сојузниот извршен совет, врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи, донесува одлука за доделување на дополнителните средства од став 1 на овој член.

Член 3

Вкупниот износ на девизите од чл. 1 и 2 на овој закон ќе се користи за нестоковни и стокковни плаќања на републичките и покраинските органи, на установите, на органите на општествените организации што својата дејност ја вршат на територијата на републиката односно на автономната покраина и на граѓанските правни лица, како и за намирнување на другите потреби на републиката односно на автономната покраина и на општините.

Член 4

За утврдување и користење на девизите според овој закон, согласно ќе се применуваат одредбите на чл. 2, 8, 10, 11 и 14 од Законот за обезбедување девизи на општествено-политичките заедници, установите, општествените организации и граѓанските правни лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/69).

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

231.

Врз основа на Уставниот амандман IX точка 1 став 3, во врска со член 16 од Законот за надоместоките на личните доходи и трошоците на сојузните поатеници и функционери, Сојузната скупштина, на предлог од Административната комисија на Сојузната скупштина, на седницата на Соборот на народите од 15 мај 1972 година и на Општествено-политичкиот собор од 15 мај 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ТЕЛАТА НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА И НЕЈЗИНИТЕ СОБОРИ ЧИИ ПРЕТСЕДАТЕЛИ ИМААТ ПРАВО НА НАДОМЕСТОК НА ЛИЧНИОТ ДОХОД

1. Во Одлуката за телата на Сојузната скупштина и нејзините собори чии претседатели имаат право на надоместок на личниот доход („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/69), во точка 1 под 1 на крајот се додаваат две нови алинеи, кои гласат:

„— Комисија за урбанизам и просторно уредување;

— Заседничка комисија на сите собори на Сојузната скупштина за прашања на борците и на воениите инвалиди;“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Сојузна скупштина

АС бр. 614

16 мај 1972 година

Белград

Претседател

на Сојузната скупштина,

Мијалко Тодоровиќ, с. р.

Претседател

на Општествено-политичкиот собор,

Радомир Коматина, с. р.

Потпретседател

на Соборот на народите,

Стојан Бјелајац, с. р.

232.

Врз основа на член 8 став 1 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/65 и 12/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОСТОЈАНИОТ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН ГЕРДАП ЗА МЕЃУНАРОДЕН ДРУМСКИ СООБРАЌАЈ**

1. За преминување на државната граница спрема Социјалистичка Република Романија се одредува постојан граничен премин Гердап за меѓународен друмски сообраќај.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 70
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

233.

Врз основа на член 63 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65, и 29/66), сојузниот секретар за земјоделство издава

НАРЕДБА**ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ МЕРКИ НА ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА ЗАРАДИ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ**

1. Заради спречување на внесувањето или преносувањето на добиточната болест лигавка и шип со егзотичниот вирус тип А 22 од Грција во Југославија:

1) се забранува увозот од Грција во Југославија или транзитот од Грција преку територијата на Југославија на пратки на домашни и диви чапункари и на сировини и производи по потекло од тие животни, како и внесување од страна на патници и други лица од Грција во Југославија на свежо месо од домашни и диви чапункари и на производи од месо по потекло од тие животни а не се термички обработени (варени или печени) на температура од $+ 72^{\circ}\text{C}$;

2) сите друмски возила што влегуваат од Грција во Југославија се должни да минат низ дезинфекциона бариера на граничниот премин.

2. Заради спречување на појавата на добиточната болест лигавка и шип се забранува секое движење на чапункари во граничниот појас на Југославија спрема Грција во длабочина од 5 km од државната граница.

3. Ова наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1704/1
8 мај 1972 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за земјоделство,
Бранко Турудиќ, с. р.

234.

Врз основа на член 32 од Законот за сојузните административни такси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/72), во спогодба со сојузниот секретар за надворешни работи, сојузниот секретар за финансии донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА НОВИ АПОЕНИ КОНЗУЛАРНИ ТАКСЕНИ МАРКИ**

1. На 25 мај 1972 година Народната банка на Југославија ќе пушти во оптек конзуларни таксени марки во апосни од 8,50, 17, 34 и 102 динари.

Марките од став 1 на оваа точка ѝ припаѓаат на емисијата на конзуларните таксени марки пуштени во оптек со Решението за пуштање во оптек на нова емисија конзуларни таксени марки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/70).

2. Пуштањето во оптек на конзуларните таксени марки во апоени од точка 1 став 1 на ова решение ќе се изврши така што конзуларните таксени марки на постојната емисија во апоени од 6,25, 7,50, 12,50 и 75,00 динари ќе се препечатат во нови апоени, и тоа: од 6,25 на 34 динари, од 7,50 на 8,50 динари, од 12,50 на 17,00 динари и од 75,00 на 102 динари.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6018/1-72
8 мај 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јакио Сметле, с. р.

235.

Врз основа на точка 6 од Одлуката за условите и за начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1972 година за надоместок на повластници во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72), во спогодба со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

НАРЕДБА**ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕВОЗИ ВО 1972 ГОДИНА ПО ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ****1. Општи одредби**

1. Надоместокот за извршените превози во 1972 година по повластниците во патничкиот сообраќај, сообраќајните работни организации што вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во понатамошниот текст: сообраќајните организации) го остваруваат со поднесување на барање за исплатување на надоместокот по истекот на месецот во кој се извршени повластените превози.

2. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајните организации прилагаат списоци и збирни прегледи на извршените повластени превози, составени врз основа на издадените возни исправи за повластено возење, со пресметка, како и рекапитулации на списоците и на збирните прегледи.

3. Збирните прегледи и рекапитулациите што се прилагаат кон барањето за исплатување на надоместокот се составуваат според обрасците бр. 1 до 4

и 6 до 8, што се отпечатени кон Наредбата за определување на поблиските услови и начинот на користење на средствата од сојузниот буџет за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1967 година по повластите на патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67), со тоа што во тие обрасци зборовите: „1967 година“, во различни падежи, се заменуваат со зборовите: „1972 година“.

4. Службата на општественото книговодство ги прегледува барањата за исплатување на надоместокот и пресметките, и кога ќе утврди дека пресметката е исправна а барањето за исплатување на надоместокот основано, го одобрува износот на надоместокот во корист на жиро-сметката на подносителот на барањето на товар на сметката бр. 608-630-11-1 — жиро-сметка на извршувањето на буџетот на федерацијата, позиција 341/16-2-21/ — за покривање на обврските за повластеното возење.

5. Службата на општественото книговодство по грашките на сообраќајот води евиденција за извршените исплати на надоместокот во претходниот месец.

II. Железнички сообраќај

6. За исплатување на надоместокот на железничките транспортни претпријатија Заедницата на југословенските железници поднесува заедничко барање за сите претпријатија, кон кое ги прилага збирните прегледи и рекапитулациите според обрасците бр. 1 до 4 и 6.

7. Збирните прегледи се составуваат според категоријата на корисниците на повластицата и видот на повластицата, и тоа:

1) за бесплатен превоз на членовите на Советот на федерацијата, на пратениците на Сојузната скупштина и на членовите на Сојузниот извршен совет — на образецот бр. 1 — Збирен преглед бр. 1, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупен број на корисниците на повластицата, проценет број на патувања за 1972 година, проценет просечен превозен пат, височината на редовната возна цена за едно патување на проценетиот просечен превозен пат и вкупен износ на надоместокот за проценетиот број патувања (годишно и месечно), како и спогодбата за проценувањето;

2) за бесплатен превоз на народните херои, на носителите на орденот Караѓорѓева ѕвезда со мечеви, на Бел орел со мечеви и на Златна медалја на Обилиќ, на носителите на Партизанска споменица 1941, на воените од војните и мирновремените воени инвалиди и на нивните придружници, на уживателите на семејна инвалиднина и на придружниците на слепи лица — на образецот бр. 2 — Збирен преглед бр. 2, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превезените корисници на бесплатен превоз и вкупниот износ на редовната возна цена за извршениот бесплатен превоз и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и на патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

3) за посидинечни превози со повластица од 75% од редовната цена на превозот за народните херои, за носителите на Партизанска споменица 1941, за воените од војните и мирновремените воени инвалиди (лични и семејни) и за слепите лица — на образецот бр. 3 — Збирен преглед бр. 3, во кој се назначуваат категоријата на корисниците на повластицата, вкупниот број на превезените корисници на повластено возење, вкупниот износ на редовните возни цени, вкупниот наплатен износ по возните билети и вкупниот износ на надоместокот, и се потврдува дека

збирниот преглед е составен врз основа на податоците од благајничките евиденции на железничките станици и на патничките агенции за издадените возни билети за повластен превоз;

4) за бесплатен превоз на ортопедски колички и на други ортопедски помагала на воени од војните и мирновремените воени инвалиди и на посмртни останки на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица — на образецот бр. 4 — Збирен преглед бр. 4, во кој се назначуваат предметот на превозот, вкупниот број на превозните пратки и вкупните износи на редовната возарина, и се потврдува дека збирниот преглед е составен врз основа на податоците од сметковните евиденции на железничките станици и од превозните исправи.

Врз основа на збирните прегледи од став 1 на оваа точка се составува рекапитулација на збирните прегледи на образецот бр. 6 — Рекапитулација на збирните прегледи.

III. Поморски, речен и друмски сообраќај

8. Сообраќајните организации на поморскиот, речниот и друмскиот сообраќај ги поднесуваат непосредно своите барања за исплатување на надоместокот. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајната организација е должна да приложи списоци на извршените повластени превози на сите категории корисници на повластено возење, список на извршените превози на сите категории корисници на повластено возење со повластица од 75% од редовната цена на превозот, список на извршените бесплатни превози на ортопедски колички и на други ортопедски помагала на воени од војните и мирновремените воени инвалиди и на посмртни останки на лица што ѝ припаѓаат на таа категорија корисници на повластица, како и рекапитулација на податоците од списоците.

9. Списоците наведени во точка 8 на оваа наредба треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната организација, број на возната исправа на корисникот на повластицата, релација на извршениот превоз, износ наплатен на име на возната цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластицата, вкупниот износ наплатен на име превоз, вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на сите списоци од точка 8 на оваа наредба се составува рекапитулација на списоците на повластените превози на образецот бр. 7 — Рекапитулација на списоците на повластените превози.

IV. Воздушен сообраќај

10. Сообраќајните организации на воздушниот сообраќај ги поднесуваат непосредно своите барања за исплатување на надоместокот. Кон барањето за исплатување на надоместокот сообраќајната организација е должна да приложи списоци на извршените повластени превози по видовите на повластиците, и тоа: список на извршените бесплатни превози, список на извршените превози со повластица од 50% и рекапитулација на податоците од списоците.

11. Списоците наведени во точка 10 на оваа наредба треба да ги содржат следните податоци: назив на сообраќајната организација, релација на патувањето, износ наплатен на име возната цена, износ на редовната возна цена и износ што се бара на име надоместок.

На крајот на секој список треба да се назначи вкупниот број на превезените корисници на повластичката, вкупниот износ наплатен на име превоз, вкупниот износ по редовната возна цена и вкупниот износ што се бара на име надоместок.

Врз основа на сите списоци од точка 10 на оваа наредба се составува рекапитулација на списоците на повластените превози на образецот бр. 8 — Рекапитулација на списоците на повластените превози.

V. Завршна одредба

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 471/1
3 мај 1972 година
Белград

Сојузен секретар
за сообраќај и врски,
Благој Попов, с. р.

236.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за средствата на задолжителниот заем за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и Автономна Покраина Косово („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/71 и 23/72), управниот одбор на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на седницата од 26 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСОЧИНАТА НА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА ЗАЕМОТ ЗА 1972 ГОДИНА

1. Се утврдуваат следните износи на годишната и месечната аконтација на заемот за 1972 година што во корист на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ќе ги уплатуваат обврзниците на заемот односно републиките и автономните покраини:

	Годишна аконтација на заемот (во динари)	Месечна аконтација на заемот (во динари)
СР Босна и Херцеговина	441,000.000	36,750.000
СР Црна Гора	63,000.000	5,250.000
СР Хрватска	1.038,000.000	86,500.000
СР Македонија	179,000.000	14,920.000
СР Словенија	639,000.000	53,250.000
СР Србија (без автономните покраини)	924,000.000	77,000.000
САП Војводина:	347,000.000	
— за првото полугодие		23,930.000
— за второто полугодие		33,900.000
САП Косово	63,000.000	5,250.000

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3/36
9 мај 1972 година
Белград

Директор на Фондот,
Александар Радевиќ, с. р.

Претседател на управниот одбор на Фондот,
Вајо Скенциќ, с. р.

237.

Врз основа на член 308д став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 16/71 и 60/71) и член 4 од Одлуката за образување Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/71), Советот на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија донесува

СТАТУТ

НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЈУГОСЛАВИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија (во понатамошниот текст: Сојузот на заедниците) е самоуправни организација за вршење на работите од заеднички интерес за сите заедници на пензиското и инвалидското осигурување во социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини (во понатамошниот текст: заедниците).

Член 2

Сојузот на заедниците е правно лице.
Сојузот на заедниците е носител на правата и обврските во рамките на средствата со кои самостојно управува.
Седиштето на Сојузот на заедниците е во Белград.

Член 3

Со Сојузот на заедниците управуваат заедниците преку своите претставници избрани во орган на управувањето на Сојузот на заедниците.
Орган на управувањето на Сојузот на заедниците е Совет на Сојузот на заедниците.
Работите на Сојузот на заедниците, освен работите на управувањето, ги вршат генералниот секретар на Сојузот на заедниците и стручната служба на Сојузот на заедниците.

Работата на Сојузот на заедниците е јавна.

Член 4

Паричните средства потребни за работата на Сојузот на заедниците ги обезбедуваат заедниците на начин одреден со овој статут.

Член 5

Сојузот на заедниците има печат во тркалезен облик и штембил во правоаголен облик, кои ги содржат називот и седиштето на Сојузот испишани на јазиците на народите на Југославија: Сојуз на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија — Белград.

II. ЗАДАЧИ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 6

Сојузот на заедниците врши работи од заеднички интерес за заедниците утврдени со овој статут или на начин одреден со овој статут и работи од општ интерес што му се ставени во делокругот и надлежноста со закон или со меѓудржавна спогодба.
Во вршењето на работите од став 1 на овој член Сојузот на заедниците ќе ја насочи својата дејност особено на следните задачи:

1) унапредување на соработката помеѓу заедниците и развивање на меѓусебните односи, остварување на заедничките интереси и размена на искуства во самоуправното уредување на одделни права и обврски, како и во организацијата на ра-

ботата за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување;

2) согледување на дејството на системот на пензиското и инвалидското осигурување во остварувањето на основните права на работниците заради обезбедување на нивната социјална сигурност и солидарност, и на предлагање мерки за неговото усовршување;

3) согледување на дејството на системските и другите мерки на економската политика на ниво на федерацијата во остварувањето на правата и обврските утврдени во пензиското и инвалидското осигурување, и на предлагање соодветни мерки;

4) согледување на функционирањето на единственото подрачје на работата и усовршување на материјалните и другите односи помеѓу заедниците во остварувањето на правата на осигурениците кои во текот на својот работен век работат на подрачјето на две или повеќе заедници;

5) изработка и склучување на самоуправни спогодби и на општествени договори за територијата на целата земја по прашањата утврдени со сојузен закон и по други прашања;

6) подготовки за склучување на меѓудржавни конвенции за социјалното осигурување, работи за спроведување на тие конвенции, како и унапредување на работата на нивното спроведување во заедниците;

7) склучување спогодби со соодветни странски органи и организации, кога е тоа со конвенции предвидено;

8) соработка со соодветни меѓународни организации и соработка со соодветни органи и организации на одделни странски земји по прашањата од обостран интерес, пренесување искуства во уредувањето на пензиското и инвалидското осигурување и на организацијата и методите на неговото спроведување;

9) статистички истражувања од заеднички интерес за целата земја што се утврдени со сојузен закон и на статистички истражувања од интерес за заедницата;

10) насочување, координирање и организирање на истражувања во областа на пензиското и инвалидското осигурување;

11) вршење на други работи што ќе му ги доверат заедниците.

Член 7

Задачите на Сојузот на заедниците од член 6 на овој статут поблиску се утврдуваат со програмата за работата на Сојузот на заедниците.

Предлогот на програмата за работата на Сојузот на заедниците се утврдува врз основа на претходно прибавените мислења и сугестии на заедниците.

Член 8

Поделбата на работите во спроведувањето на конвенциите за социјалното осигурување помеѓу Сојузот на заедниците и заедниците, како и меѓусебните права и обврски, се утврдуваат со одлука на Советот на Сојузот на заедниците во согласност со заедниците или со посебна самоуправна спогодба.

Член 9

Во вршењето на своите задачи Сојузот на заедниците соработува со надлежните и заинтересираните органи и организации на ниво на федерацијата, предлага мерки по прашањата од нивната надлежност и разгледува нивни предлози и сугестии за унапредување на работата на Сојузот на заедниците.

Член 10

Сојузот на заедниците преку печатот и другите видови известувања ги запознава заедниците и јавноста со својата работа, а на начин што ќе го утврди Советот на Сојузот на заедниците.

Член 11

Општите акти што ги донесува Советот на Сојузот на заедниците, освен актите со кои се уредуваат внатрешните односи, организацијата и работата на Сојузот на заедниците, се објавуваат во „Службен лист на СФРЈ“, во согласност со законот.

III. УПРАВУВАЊЕ СО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 12

Советот на Сојузот на заедниците (во понатамошниот текст: Советот) го сочинуваат претставници на заедниците.

Заедниците избираат во Советот по три свои претставници, по правило, за време од 4 години.

Начинот на изборот и отповикот на членовите на Советот го утврдуваат заедниците.

Член 13

Советот избира претседател и заменик-претседател од редовите на своите членови по редоследот што обезбедува застапеност на сите заедници.

Мандатот на претседателот и на заменик-претседателот на Советот трае една година.

Претседателот на Советот го претставува Сојузот на заедниците и ги потпишува општите акти што ги донесува Советот, ако со овој статут не е одредено поинаку.

Претседателот и заменик-претседателот на Советот за својата работа одговараат пред Советот.

Член 14

Советот работи и донесува одлуки на седници.

Седниците на Советот ги свикнува претседателот на Советот. Претседателот на Советот е должен да ги свика Советот на образложено барање на генералниот секретар на Сојузот на заедниците или на една од заедниците.

Членовите на Советот на седницата ги изнесуваат ставовите и гласаат од името на заедницата чии се претставници.

Член 15

Членовите на Советот имаат право и должност на седницата на Советот да изнесуваат мислења, забелешки и предлози на заедниците чии се претставници.

Советот е должен да ги разгледа сите мислења, забелешки и предлози и да настојува одлуките, по можност, да ги донесува врз основа на усогласени ставови на претставниците на сите заедници.

Член 16

Работата на Советот е јавна.

Јавноста на работата на Советот може да се ограничи или исклучи само по одлука на Советот.

Член 17

Советот — како орган на управувањето на Сојузот на заедниците — ги врши особено следните работи:

1) донесува статут и негови измени и дополнења;

2) донесува програма за работата на Сојузот на заедниците;

3) донесува одлука за височината на придонесот што го уплатуваат заедниците за финансирање на Сојузот на заедниците;

4) донесува финансиски план и завршна сметка на Сојузот на заедниците;

5) донесува деловник за својата работа;

6) одлучува за пристапување односно за истапување на Сојузот на заедниците од меѓународни организации што во својот делокруг на работата го опфаќаат пензиското и инвалидското осигурување;

7) ја утврдува, спогодбено со заедниците, поделбата на трудот во спроведувањето на конвенциите и на други спогодби за социјално осигурување и на-

соките за унапредување на работата на нивното спроведување;

8) го утврдува начинот на одредување на делегација на Сојузот на заедниците и на претставници на Сојузот на заедниците во делегации на други органи и организации за водење преговори и за други активности во остварувањето на задачите на Сојузот на заедниците во областа на меѓународната соработка;

9) ги назначува и ги разрешува генералниот секретар на Сојузот на заедниците и помошниците на генералниот секретар;

10) ја утврдува организацијата и работата на стручната служба на Сојузот на заедниците;

11) дава согласност на систематизацијата на работните места во стручната служба на Сојузот на заедниците;

12) ја разгледува работата и резултатите од работата за извршување на работите на Сојузот на заедниците и дава насоки за унапредување на работата на стручната служба на Сојузот на заедниците;

13) донесува одлука за надоместоците за патни трошоци и дневници на членовите на Советот, на неговите комисии, на генералниот секретар, на помошник-секретарот и на другите работници што ги именува Советот, и одлука за надоместок за загубен дел од личниот доход на членовите на Советот и на неговите комисии и тела;

14) врши и други работи предвидени со закон, со овој статут, со друг општ акт на Сојузот на заедниците, со самоуправна спогодба и со општествен договор.

Член 18

Советот може полноважно да одлучува ако на седницата на Советот присуствуваат најмалку по еден претставник на три четвртини на заседниците и повеќе од половина на вкупниот број членови на Советот. Одлука донесена на седницата е полноважна ако за неа гласаат повеќето присутни членови, доколку со овој статут не е одредено поинаку.

Гласањето во Советот е јавно, ако Советот по поодделни прашања не одлучи поинаку.

Член 19

Одлуки по прашањата од член 17 точ. 2, 4 и 6 од овој статут Советот полноважно донесува ако за одлуката гласаат најмалку половината од вкупниот број членови на Советот, со тоа што за одлуката да гласа најмалку по еден претставник на три четвртини од заедниците.

Член 20

Статутот и неговите измени и дополненија Советот ги донесува (член 17 точка 1) по претходно прибавена согласност на сите заедници.

Советот го утврдува рокот во кој заседниците ќе извештаат за согласноста.

Ако некоја заедница не извести за согласноста во утврдениот рок, ќе се смета како да е дадена таа согласност.

Член 21

За разгледување и проучување на одделни прашања од својот делокруг и за подготвување мислења и предлози, Советот може да формира постојани и повремени комисии и други помошни тела.

Задачите, составот и начинот на работата на комисиите и на другите тела Советот ги утврдува со деловникот или со одлуката за нивното формирање.

IV. ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 22

Генералниот секретар на Сојузот на заедниците (во понатамошниот текст: генералниот секретар) го организира работењето на Сојузот на заедниците и работата на стручната служба, се грижи и презема

мерки за извршување на програмата на работата, на финансискиот план, на работите што произлегуваат од овој статут и од другите општи акти на Советот, од заклучоците и ставовите на Советот, како и на работите што произлегуваат од законските и други прописи, конвенции и други спогодби за социјалното осигурување.

Генералниот секретар раководи со стручната служба на Сојузот на заедниците и се грижи за законитоста на работата и за економичноста и ефикасноста на работењето.

Сојузот на заедниците го застапува генералниот секретар. Во отсуство и спреченост на претседателот на Советот, Сојузот на заедниците го претставува генералниот секретар.

Генералниот секретар за својата работа одговара пред Советот.

Член 23

Генералниот секретар во вршењето на своите должности ги врши особено следните работи:

1) се грижи за подготвување на материјали за седница на Советот и му поднесува на Советот предлози за програмата на работата, за финансискиот план, за завршната сметка и за другите општи акти и заклучоци што ги донесува Советот;

2) се грижи за подготвување на предлози на Советот за склучување и за измени и дополненија на конвенции за социјалното осигурување и дава мислење по предлози од други органи во согласност со ставовите и насоките на Советот, ако тие предлози не е можно да се изнесат на седница на Советот, со тоа што за тоа дополнително да го известува Советот;

3) врши работи на наредбодавец за извршување на финансискиот план на Сојузот на заедниците;

4) се грижи за извршувањето на одлуките и заклучоците на Советот;

5) донесува поединечни акти за правата и обврските на работниците на стручната служба на Сојузот на заедниците согласно со општите акти;

6) врши и други работи одредени со овој статут, со други општи акти и со заклучоци на Советот.

Член 24

Генералниот секретар го именува и го разрешува Советот.

За спроведување избори на генерален секретар, Советот формира посебна комисија во чиј состав мораат да бидат застапени сите заедници.

Именувањето на генерален секретар се врши во согласност со Резолуцијата за остварување на кадровската политика во органите на федерацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/70).

Советот со посебен акт поблиски ќе ја разработи примената на принципите и ставовите на резолуцијата од став 3 на овој член.

Член 25

За генерален секретар може да биде именувано лице што има висока школска подготовка и најмалку 10 години работно искуство од кои најмалку 5 години на раководни работи.

Генералниот секретар се именува за време од четири години.

Член 26

Генералниот секретар може да биде разрешен од должноста и пред истекот на рокот од член 25 став 2 на овој статут, по свое барање или ако така одлучи Советот. При разрешувањето од должноста согласно ќе се применува постапката предвидена за именување.

По истекот на рокот на кој генералниот секретар е именуван и во случајот од став 1 на овој член, Советот може да одлучи во спогодба со генералниот секретар овој да продолжи да ја врши својата функција до именувањето на новиот генерален секретар или да одреди друго лице кое привремено ќе ја врши должноста на генерален секретар.

Член 27

За вршењето на работите од својот делокруг генералниот секретар може да има еден или повеќе помошници.

Помошникот-генерален секретар го именува и го разрешува Советот. Одредбите на чл. 24 и 26 од овој статут се применуваат и при именувањето и разрешувањето на помошник-генералниот секретар.

За помошник-генерален секретар може да биде именувано лице што има соодветна висока школска подготовка, искуство во струката, соодветни знаења од областа на пензиското и инвалидското осигурување односно здравственото осигурување и други знаења потребни за успешно вршење на работите на Сојузот на заедниците на кои ќе биде распоредено.

Член 28

Височината на личните доходи на генералниот секретар и на помошникот-генерален секретар, како и другите права од работата, се утврдуваат во рамките одредени со прописи, со општествениот договор и со самоуправната спогодба.

Височината на личниот доход и другите права на функционерите од став 1 на овој член ги утврдува Советот, или на начин што ќе го утврди Советот.

Член 29

За потпишување на одредени финансиски документи и деловни акти, генералниот секретар може да ги овласти помошниците и работниците на стручната служба на Сојузот на заедниците.

Во случај на пократка отсутност од работата, генералниот секретар го заменува еден од помошниците кого тој ќе го одреди.

Во случај на подолга отсутност од работата, генералниот секретар го заменува помошникот кого ќе го одреди Советот.

V. СТРУЧНА СЛУЖБА НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 30

Стручните, финансиските и административните работи од делокругот на Сојузот на заедниците ги врши стручната служба на Сојузот на заедниците (во понатамошниот текст: стручната служба).

На стручната служба Сојузот на заедниците ѝ обезбедува соодветни деловни простории, средства за работата и други услови потребни за современо работење.

Работниците на стручната служба се должни да ги вршат што поефикасно работите применувајќи современи методи и техника на работата.

Член 31

Стручната служба ги врши работите од делокругот на Сојузот на заедниците врз основа на прописи, овој статут и други општи акти и меѓудржавни спогодби.

Стручната служба за Советот подготвува соодветни материјали со предлози и врши работи за спроведување на одлуките и заклучоците на Советот.

Стручната служба врши и други работи што произлегуваат од овој статут и од други општи акти на Советот, од прописи и спогодби.

Член 32

Во остварувањето на своите задачи стручната служба соработува со стручните служби на заедниците и на другите органи и организации и со нив засновува односи врз принципите на меѓусебна стручна помош, известување и договарање.

Во вршењето на посложни задачи што бараат поголеми и покомплексни проучувања и специјална стручност, стручната служба, во согласност со својата програма на работата, може да користи и услуги на одделни специјализирани установи и стручњаци.

Член 33

Внатрешната организација и работата на стручната служба се уредуваат со правилник, а систематизацијата на работните места со одлука.

Правилникот од став 1 на овој член го донесува Советот на предлог на генералниот секретар, а по претходно прибавено мислење на работната заедница на стручната служба.

Одлуката од став 1 на овој член ја донесува органот на работната заедница во согласност со член 17 точка 11 од овој статут, на предлог на генералниот секретар.

Член 34

Работите на одделни работни единици, начинот на остварувањето на меѓусебната соработка и координација на работата и др. поблиску се утврдуваат со правилникот за внатрешната организација на стручната служба.

VI. РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА И САМОУПРАВУВАЊЕТО НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 35

Членски на работната заедница на Сојузот на заедниците се сите вработени работници во стручната служба на Сојузот на заедниците.

Член 36

Работниците на Сојузот на заедниците ги остваруваат своите самоуправни права и ги уредуваат своите меѓусебни односи на начинот одреден со овој статут и со други општи акти.

Ако одделни прашања не се регулирани со актите од претходниот став, согласно ќе се применуваат прописите што се однесуваат на самоуправните права на работните луѓе вработени во сојузните органи и во соодветните организации на ниво на федерацијата.

Член 37

Во остварувањето на самоуправните права работниците во стручната служба на Сојузот на заедниците имаат право и должност да:

- 1) одлучуваат за распределбата на средствата за дејноста на стручната служба, во согласност со задачите на Сојузот на заедниците;
- 2) одлучуваат за основите и мерилата на распределбата на средствата за лични доходи, во согласност со резултатите од работата на остварувањето на задачите на Сојузот на заедниците;
- 3) одлучуваат за употребата на средствата издвоени или наменети за заедничка потрошувачка на членовите на работната заедница;
- 4) обезбедуваат услови за своето стручно усовршување;
- 5) ги уредуваат работните односи;
- 6) одлучуваат за работното време на стручната служба;
- 7) ги уредуваат и другите меѓусебни односи во врска со условите на работата и со својата општествена и економска положба.

Член 38

Работниците на Сојузот на заедниците во остварувањето на своите самоуправни права одлучуваат непосредно и преку органот на работната заедница што таа ќе го установи.

Самоуправувањето во работната заедница на Сојузот на заедниците поблиску се уредува со општ акт.

Член 39

Општите акти со кои се уредуваат правата и обврските од член 37 на овој статут ги донесуваат работната заедница односно органот на работната заедница и генералниот секретар.

Во случај на несогласност во донесувањето на актите од став 1 на овој член за спорните прашања одлучува Советот.

VII. РАБОТЕЊЕ НА СОЈУЗОТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

Член 40

Сојузот на заедниците работи врз основа на овој статут, закони и други прописи, конвенции за социјалното осигурување и други спогодби, програмата за работа, финансискиот план и други општи акти, како и врз основа на самоуправни спогодби и општествени договори.

1. Програма за работа

Член 41

Програмата за работа на Сојузот на заедниците се состои од програма за работа на Советот и од програма за работа на стручната служба на Сојузот на заедниците.

Член 42

Со програмата за работа на Советот се утврдуваат најважните задачи на Советот во текот на годината.

Програмата за работа на стручната служба содржи поблиска разработка на задачите што треба да се извршат и на мерките што треба да се преземат заради успешно извршување на програмата за работа на Советот, како и на задачите на стручната служба што произлегуваат од тековното работење на Сојузот на заедниците.

Член 43

Програмата за работа на Сојузот на заедниците служи како основа за навремено и успешно извршување на задачите на Сојузот на заедниците и како основа за планирање на приходите и расходите во врска со работата на Советот и на неговите тела и со работата на стручната служба и на другите задачи во врска со функционирањето на Сојузот на заедниците.

2. Финансирање на Сојузот на заедниците

Член 44

Средствата за финансирање на работењето на Сојузот на заедниците се формираат од:

- 1) придонесот на заедниците;
- 2) приходот од надоместоци за услуги на Сојузот на заедниците;
- 3) други приходи.

Член 45

Средствата што се стекнуваат во Сојузот на заедниците во врска со спроведувањето на конвенциите за социјалното осигурување се водат на посебна жиро-сметка, а нивниот распоред за одредени намени и корисници се врши согласно со посебна одлука или со насоките на Советот.

Член 46

Придонесот го плаќаат сите заедници — членки на Сојузот на заедниците.

Придонесот на заедниците се утврдува со одлука на Советот според бројот на активните осигуреници и пензионерите на подрачјето на заедницата од годината што ѝ претходи на годината за која се утврдува придонесот.

3. Финансиски план

Член 47

Приходите и расходите на Сојузот на заедниците се утврдуваат за секоја година со финансискиот план. Финансискиот план, по правило, се донесува пред почетокот на годината на која се однесува.

Предлогот на финансискиот план му се поднесува на Советот по претходно прибавено мислење од заедниците и од органот на работната заедница на Сојузот на заедниците.

Член 48

Со финансискиот план посебно се искажуваат:

- 1) функционалните расходи на Сојузот на заедниците;
- 2) расходите во врска со редовната дејност на стручната служба на Сојузот на заедниците;
- 3) расходите за посебни намени.

Функционалните расходи на Сојузот на заедниците ги сочинуваат расходите во врска со работата на Советот, на неговите комисији и други тела, со службените патувања во странство, со конференциите и советувањата што ги организира Советот, со ангажирањето на стручни институции и стручњаци за обработка на посебни теми, како и други расходи што ќе ги одреди Советот.

Расходите во врска со дејноста на стручната служба на Сојузот на заедниците ги сочинуваат: материјалните трошоци на работењето, амортизацијата, личните доходи, законските и договорните обврски и делот на средствата за фондовите.

Советот може да дава насоки за изработката на финансискиот план.

Член 49

Средствата предвидени за редовната дејност на стручната служба се искажуваат во финансискиот план во еден износ.

Средствата од став 1 на овој член се утврдуваат според обемот и сложеноста на задачите опфатени со програмата за работа што стручната служба треба да ги изврши во текот на годината. Бројот и структурата на кадрите, цените на материјалите и другите трошоци на работењето.

Советот може да го зголеми или намали утврдениот износ на средствата од став 1 на овој член, ако значително се зголеми или не се изврши планираниот обем на задачите, се укинат постојните или формираат нови работни единици, значително се изменат цените на материјалите и другите трошоци на работењето и сл.

Член 50

Износот на средствата за редовната дејност на стручната служба се распоредува на одредени намени со финансискиот план на стручната служба, што го донесуваат генералниот секретар и органот на работната заедница.

Финансискиот план на стручната служба е составен дел на финансискиот план на Сојузот на заедниците.

4. Завршна сметка и фондови

Член 51

Завршната сметка на Сојузот на заедниците и завршната сметка на стручната служба како нејзин составен дел се донесуваат по постигнатата предвидена за донесување на финансискиот план, со тоа што не се применува одредбата на член 47 став 2 од овој статут, која се однесува на претходно прибавеното мислење од заедниците.

Непотрошените наменски средства и средства за функционалните расходи по финансискиот план на Сојузот на заедниците се пренесуваат во наредната година или се внесуваат во фондовите на Сојузот на заедниците во целост или во дел кој ќе се утврди со завршната сметка.

По намирувањето на материјалните трошоци на работењето и на стасаните обврски, со завршната сметка на стручната служба конечно се распределуваат средствата за редовната дејност на средства за лични доходи и на средства на фондовите.

Член 52

Сојузот на заедниците има деловен фонд, резервен фонд и фонд на заедничка потрошувачка, а може да формира и други фондови за одредени намени.

Намената и начинот на користењето на средствата на деловниот фонд и на резервниот фонд ги одредува Советот со посебен акт.

Намената и начинот на користењето на средствата на фондот на заедничката потрошувачка се одредуваат, во согласност со овој статут, со општиот акт на работната заедница односно на нејзиниот орган.

VIII. НАРОДНА ОДБРАНА

Член 53

Советот на Сојузот на заедниците, во согласност со Законот за народната одбрана, со Законот за организацијата на подготовките во областа на народната одбрана и со прописите донесени врз основа на тие закони, донесува правилник за вршењето на работите на народната одбрана и план на подготовките за народна одбрана.

Актите од став 1 на овој член се донесуваат во согласност со надлежниот орган за работите на народната одбрана.

Финансиските средства за извршување на задачите од став 1 на овој член се обезбедуваат и се искажуваат како наменски во финансискиот план на Сојузот на заедниците.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 54

Стручната служба може да врши и стручни, финансиски и административни работи на Сојузот на заедниците на здравственото осигурување на Југославија, на начин и под услови што спогодбено ќе ги утврдат органите на управувањето на двата сојузи на заедниците.

Член 55

Советот, во согласност со заедниците, може да донесе одлука за условите и за начинот на приемот на други заедници на пензиското и инвалидското осигурување во Сојузот на заедниците.

Член 56

Поблиски толкувања на одделни одредби на овој статут дава Советот.

Член 57

Одлуката за формирање на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија и овој статут ќе се применуваат како акти за спогодбено утврден организационен облик на соработка на заедниците за вршење на работите од заеднички интерес, и по ревизијата и усогласувањето на Основниот закон за пензиското осигурување, ако заедниците не одлучат поинаку.

Член 58

Заради усогласување на организацијата и работата на Сојузот на заедниците, на Советот и на неговите органи и на стручната служба на Сојузот на заедниците со одредбите на овој статут, Советот односно работната заедница на Сојузот на заедниците во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој статут ќе ги донесе општите акти одредени со овој статут.

До донесувањето на општите акти во смисла на став 1 од овој член ќе се применуваат согласно со одветните општи акти што важат до влегувањето во сила на овој статут, ако одделни одредби на тие акти не се во спротивност со одредбите на овој статут.

Член 59

Овој статут влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

ВС. бр. 3314
20 април 1972 година
Белград

Совет на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија

Претседател на Советот,
Игнац Нагоде, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за хартиите од вредност, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/71, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ

Во член 16 точка 2) и член 46 став 2 во уводната реченица и во точка 2) наместо зборот: „вложувачите“ треба да стои зборот: „основачите“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 5 мај 1972 година.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за помилување на осудени лица, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/72, се поткраднала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

Во оддел II по зборовите: „Катиќ Светислав Божидар“ наместо зборовите: „од 12 (дванаесет) на 10 (десет)“ треба да стои: „од 14 (четинаесет) на 12 (дванаесет)“.

Од Секретаријатот за законодавство на Сојузната скупштина, Белград, 25 април 1972 година.

По извршеното споредување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за условите и за начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1972 година за надоместоци за повластици во патничкиот сообраќај, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/72, се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА БУЏЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА 1972 ГОДИНА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ПОВЛАСТИЦИ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

Во точка 1 став 2 по зборовите: „на пратеничката легитимација,“ треба да се додадат изоставените зборови: „членовите на Сојузниот извршен совет врз основа на легитимацијата на член на Советот,“.

Во точка 2 став 2 по зборот: „скупштина“ треба да се додадат изоставените зборови: „и на членовите на Сојузниот извршен совет“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 5 мај 1972 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 19 април 1972 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ НА СЛУЖБАТА ЗА ПРАШАЊА НА ДРЖАВНАТА БЕЗБЕДНОСТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СФРЈ

За раководител на Службата за прашања на државната безбедност на Претседателството на Соци-

јалистичка Федеративна Република Југославија се именува Иван Мишковиќ, генерал-полковник на ЈНА и секретар на Советот за државна безбедност на Претседателството на СФРЈ.

Бр. 2
25 април 1972 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Крсте Црвенковски, с. р.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за организацијата и делокругот на Советот за надворешни работи, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 19 април 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

I

За член на Советот за надворешни работи се именува Лутво Ахметовиќ, пратеник во Републичкиот собор на Саборот и претседател на Одборот за прашања на надворешната политика и на односите со странство на СР Хрватска.

II

Се разрешува Вјекослав Прпиќ од функцијата член на Советот за надворешни работи.

Бр. 3
26 април 1972 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Крсте Црвенковски, с. р.

Врз основа на точка 3 од Одлуката за организацијата и делокругот на Советот за надворешни работи, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 19 април 1972 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОДНОСНО РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

I

За член на Советот за надворешни работи се именува Лазар Колишевски, член на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

II

Се разрешува Киро Глигоров од функцијата член на Советот за надворешни работи.

Бр. 4
26 април 1972 година
Белград

Потпретседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Крсте Црвенковски, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИОВРСКИ

За директор на Сојузната управа за радиоврска се назначува инж. Љубомир Дуловиќ, досегашен директор на Југословенскиот центар за техничка и научна документација.

Б. бр. 66
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За помошник-сојузен секретар за стопанство се назначува инж. Антон Недот, поранешен директор на Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка.

Б. бр. 67
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За помошник-сојузен секретар за стопанство повторно се назначува Душан Пејков, досегашен помошник-сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 68
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За помошник-сојузен секретар за стопанство се назначува Петар Шмит, досегашен помошник-директор на Сојузниот завод за цени.

Б. бр. 69

4 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

За помошник-сојузен секретар за труд и социјална политика се назначува Живко Симоновски, помошник-претседател на укинатиот Сојузен совет за труд.

Б. бр. 70

4 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник-сојузен секретар за земјоделство се назначува д-р инж. Живорад Теофиловиќ, советник на претседателот на укинатиот Сојузен совет за координација на научните дејности.

Б. бр. 71

4 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ

За помошник-директор на Сојузниот завод за цени се назначува Милорад Гериќ, советник во Кабинетот на потпретседателот на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 72

4 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За помошник-генерален директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка се назначува Љубо Рељиќ, помошник-директор на укинатиот Сојузен завод за меѓународна техничка соработка.

Б. бр. 73

4 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За помошник-генерален директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка се назначува Ранка Кавчиќ, помошник-претседател на укинатата Сојузна комисија за културни врски со странство.

Б. бр. 74

4 мај 1972 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА, ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНА И ТЕХНИЧКА СОРАБОТКА

За заменик-генерален директор на Сојузниот завод за меѓународна научна, просветно-културна и техничка соработка се назначува Ото Денеш, помошник-претседател на укинатата Сојузна комисија за културни врски со странство.

Б. бр. 75
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за организацијата и делокругот на сојузните органи на управата и на сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски се назначува Душан Љумовиќ, дипломиран инженер по градежништво.

Б. бр. 76
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

Врз основа на член 26 од Законот за Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/71 и 54/71), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За потсекретар во Сојузниот извршен совет повторно се назначува Нисим Конфино, шеф на Кабинетот на претседателот на Сојузниот извршен совет.

Б. бр. 77
4 мај 1972 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Џемал Биедиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Ѓиповиќ Маша, Ѓекиќ Рајица, Ѓоинчевиќ Миодраг, Ѓокиќ др Александар, Фајон Богумила, Гавриловиќ др инж. Слободан, Јончиќ Миливоје, Мићиќ-Благојевиќ Олга, Пактовиќ Драгослав, Париновиќ Ѓуро, Павлов мр рн. Вјенцеслав, Пекиќ-Дели Дрина, Радовановиќ-Остојиќ Перса, Рајковиќ Марко, Ружиќиќ др Никола, Стојановиќ др Момчило, Таипи-Димитријевиќ Љубица, Урошевиќ Радован;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бајиќ-Рајиќ Милена, Бањац Радомир, Барух Исо, Бекташевиќ Никола, Берберијан Михаило, Бокун Ратко, Дачиќ Милован, Даус Анка, Демировиќ Мирослав, Ѓерковиќ-Дачиќ Марија, Гајиќ др инж. Милован, Глоговац Урош, Јанковиќ др инж. Александар, Јовановиќ Никола, Јовановиќ Војислав, Колесар Здравко, Косановиќ Ѓуро, Костиќ др Светислав, Крпиќ Константин, Лаушевиќ Драго, Лековиќ-Шапоњиќ Драгица, Лукиќ др Петар, Мађерчиќ Јосип, Манојловиќ др Иван, Маринковиќ-Мирошевиќ Ивица, Маринковиќ Радомир, Месаровиќ Катица, Мићовиќ Војислав, Милетиќ Драган, Милошевиќ Ристо, Милутиновиќ Андрија, Младеновиќ Драгутин;

Николиќ Вождар, Николиќ Софија, Петановиќ Даринка, Поповиќ-Савиќ Љубинка, Поповиќ Радош, Протиќ проф. др Михаило, Рацковиќ-Растовац Милева, Радониќиќ-Милекиќ Дринка, Радовановиќ Радомир, Рапајиќ Бранко, Рацета-Ковач Зора, Ристиќ Јован, Румениќ Чедомир, Терек Благоје, Тодоровиќ Радисав, Томашевиќ Ратомир, Тузлиќ-Старовиќ Смиљка, Ускоковиќ Мирко, Вујчиќ Душан, Зекиќ Веселко, Зориќ Недељко, Живковиќ Остоја;

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Адиќ-Шкориќ Сока, Алексиќ-Грујовиќ Драгиња, Алексиќ Милета, Ашиќ Живојин, Бељинац Цвета, Благојевиќ-Губериниќ Рада, Блажон Борислав, Браќковиќ Велимир, Бубњевиќ Мирко, Цветковиќ Светомир, Ѓириќ Владимир, Ѓургуз Миле, Ѓурковиќ Василије, Чедиќ Трифун, Чолиќ Радован, Чучковиќ Богдан, Дојчиновиќ Велимир, Драшко Недељко, Дружетиќ Бранко, Филиповиќ Миодраг, Гајичиќ Божидар, Гавриловиќ Радмила, Гределевиќ Симо, Хајдук Предрог, Халас Божа, Ивковиќ Обрад, Јаџиќ Владислав, Јанковиќ-Бајиќ Александра, Јешевиќ Иван, Јоксиќ Милосав, Јоксимиќ-Николиќ Софија, Јовановиќ Матеја, Јовановиќ Славољуб, Јовановиќ Тугомир, Јурен Аугуст;

Кандиќ Јелесије, Кариќ Миливој, Кнежевиќ Радисав, Ковачевиќ-Тодоровиќ Радмила, Кузмановиќ Благоје, Лакочевиќ Петар, Латиновиќ Лука, Лазаре-

виџ Бранислав, Лазаревиџ Љубодраг, Лукиџ Божи-
дар, Љубичиџ Радомир, Максимовиџ-Узелац Стојан-
ка, Марелџа Тома, Мариновиџ Крсто, Марковиџ Бу-
диша, Маровиџ Ђорђе, Мاستиловиџ Вукота, Матејиџ
Драгослав, Матковиџ Радомир, Михајловиџ Илија,
Милуровиџ Јован, Мутиџ Бранко, Недељковиџ Мио-
драг, Николиџ Бранко, Николиџ Драгољуб, Нико-
лиџ-Павићевиџ Љубица, Николиџ Радиша, Новак
Олга, Пачариџ Радомир, Пајковиџ Богдан, Паниџ
Веселин, Пантиџ Јован, Папиџ Владимир, Павловиџ
Божидар, Павловиџ-Ковачевиџ Косара, Петановиџ
Марија, Петковиџ Радисав, Петровиџ Богољуб, Пет-
ровиџ Милорад, Петровиџ Живојин, Поповиџ Томис-
лав, Пролушиџ Здравко;

Радаковиџ Александар, Раданов Сава, Радосав-
љевиџ Сава, Радвановиџ Добривоје, Радвановиџ
Миломир, Радовиџ Марија, Рафаџ-Дебељак Мира,
Рајачиџ Милош, Рајковиџ Милорад, Ракиџ-Милко-
виџ Милева, Ракоњац Љубиша, Ристиџ-Живковиџ
Иконија, Ристиџ Стеван, Ристовиџ-Николиџ Јели-
савета, Роквиџ Милан, Седларевиџ Живадин, Симиџ
Драшко, Скакавац Славка, Сладаковиџ Томислав,
Срећковиџ Милорад, Станиџ Илија, Станимировиџ
Миодраг, Станојевиџ-Будимировиџ Мила, Станоје-
виџ Миодраг, Стојановиџ Стеван, Столица Петар,
Шкодриџ Живко, Тмушиџ Милоје, Томиџ-Милин-
ковиџ Видосава, Васовиџ-Челебиџ Нада, Веховец
Игњац, Вешковиџ-Пржиџ Љубица, Вићентијевиџ
Живан, Војновиџ Иван, Војводиџ Арсеније, Вуко-
сављевиџ Александар, Зазиџ Миодраг, Жижиџ Мио-
драг;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Аксентијевиџ-Пејчиџ Златија, Азањац Добриво-
је, Бабиџ-Ивковиџ Милица, Бабиџ Обрад, Балаџ
Марко, Бањац Новак, Баришиџ Даница, Баришиџ
Јеролим, Батрићевиџ-Лазиџ Драгица, Бјековиџ Ми-
тар, Бјелетиџ Благоје, Благојевиџ Бранислав, Вла-
жиџ Радован, Богавац-Мартинчиџ Соња, Богдановиџ
Симо, Божиџ Миленко, Бранковиџ Миодраг, Братиџ
Драгољуб, Бркиџ Милан, Бугарски Каменко, Бугар-
ски др Миодраг, Бундало Бранислав, Цветковиџ
Драгољуб, Ђировиџ Милорад, Ђорломановиџ Мио-
драг, Ђурчиџ Борисав, Челебиџ Бранко, Чулибрк
Душан;

Дамњановиџ Милош, Дедеиџ Спасоје, Десница
Тодор, Дивниџ Радован, Добриџ Илија, Драгићевиџ
Миливоје, Ђакововиџ Бранко, Ђурђевиџ Бранислав,
Џеладини Ислам, Филиповиџ Момир, Газибара Ди-
митрије, Глишовиџ Миланка, Хадиџ Бранко, Хамо-
виџ Војана, Илиџ Сретен, Илиџ Живадин, Ивковиџ
Зорица, Јакшиџ-Гус Милева, Јањиџ Димитрије,
Јеремиџ Милутин, Јевремовиџ Радиша, Јевтиџ Ми-
лош, Јевтиџ Пантелија, Јоксиџ Марко, Јовановиџ-
Бојковиџ Десанка, Јовановиџ Драгиша, Јовасловиџ-
Затезало Милена, Јовановиџ Радисав, Јовиџ Влади-
мир, Јовичиџ-Михаиловиџ Јелена, Јововиџ Богдан,
Јуришиџ Миленко;

Каракушевиџ Благоје, Келечевиџ Милорад, Ке-
ниг Иван, Кијац-Ђаковиџ Анђелија, Кладарин др
Михајло, Клар Павле, Клаус-Паравиџа Радмила,
Клаиџ Вељко, Кнафлиџ Милан, Кнежевиџ Дамјан,
Којиџ Драгиша, Коларевиџ Драгиша, Кончар-Љеп-
шановиџ Нада, Кораџ Зорка, Косановиџ Милош,
Косовиџ Илија, Ковачевиџ Гојко, Ковачиџ Жарко,
Козомора Милош, Крстиџ Драгиша, Крстиџ др Љу-
биша, Крстиџ Предраг, Крстиџ Светислав, Крстовиџ
Милета, Кршљановиџ Светислав, Куга Дане, Кукиџ
Милија, Кукин Стојан, Лазаревиџ Драгољуб, Лаза-
ревиџ Ђорђе, Лазаревиџ Живојин, Лазиџ Милисав,
Лазиџ Никола, Лековиџ Здравко, Ломан Стеван,
Лукиџ Миодраг;

Љубичиџ Радојица, Љубојевиџ Милован, Мацу-
ра Зоран, Мајсторовиџ-Затезало Милева, Мајсторо-
виџ Милован, Мандиџ Александар, Манојловиџ Жи-
ван, Маричиџ Бранко, Марињковиџ Драгослав, Мар-
јановиџ Павле, Маркићевиџ Живко, Марковиџ Мио-
драг, Марковиџ Србољуб, Марковиџ Сретен, Марко-
виџ Тинка, Матовиџ Драгутин, Мавриџ Борислав,
Мицковиџ Миливоје, Мухиџ-Перовиџ Савета, Мијин
Милорад, Мијовиџ др Александар, Миладиновиџ
Срђан, Милатовиџ-Верешки Надежда, Миленковиџ
Драгослав, Миленковиџ Радован, Милетиџ Ковиљка,
Милиџ Миливоје, Милићевиџ доц. др Драгослав, Ми-
линовиџ Никола, Милошевиџ Теодор, Миљевиџ Бо-
гољуб, Миниџ Мирко, Миодраг Софија, Мирчиџ
Радмила, Митровиџ Негован, Мрвиџ Петар, Мрвош
Бранислав;

Неделички Ђура, Николиџ Богосав, Николиџ
Јаков, Николиџ Пантелија, Николиџ Радомир, Ни-
ниџ Слободан, Обрадовиџ Јелисавета, Пајковиџ-
Алаушевиџ Олга, Пауновиџ Светозар, Павловиџ
Милан, Пено-Вишњиџ Милка, Петковиџ Радмило,
Петровиџ Ђорђе, Петровиџ Голуб, Петровиџ Милан,
Петровиџ-Лазаревиџ Персида, Попхристиџ mr ph.
Петар, Попов Ђуро, Поповиџ Иван, Поповиџ Љубо-
мир, Поповиџ Живорад, Праниџ Петар, Прелевиџ
Младен, Радичевиџ Милева, Радисављевиџ Мирос-
лав, Радојчиџ Драгољуб, Радвановиџ Живота, Ра-
дуловиџ Вукота, Радуловиџ Жарко, Ракиџ-Солдато-
виџ др Радмила, Ратковиџ-Лазаревиџ Јелена, Рис-
тановиџ Божидар, Ристиџ-Вратониџ Драгослава,
Ристиџ-Тасковиџ Слободанка, Росо Стјепан;

Савиџ Миодраг, Сиљановиџ Стоимен, Скокниџ-
Лазовиџ Станислава, Спасојевиџ Параскева, Стам-
болиџ Иван, Станиџ Богдан, Станојевиџ Живота,
Станојловиџ Славољуб, Стефановиџ Радослав, Сте-
пановиџ-Градински Мирјана, Стевановиџ Љубоје,
Стевановиџ Живадин, Стојадиновиџ-Кочевиџ Дани-
ца, Стојковиџ Будимир, Стојковиџ Милорад, Стојса-
вљевиџ Душан, Стокиџ Љубиша, Субиџ Бранислав,
Шестан Иван, Танасиџ Вошко, Ташиџ Бранислав,
Терзиџ-Симиџ Радослава, Тодорчевиџ Светозар, То-
доровиџ Драгица, Тодоровиџ Тодор, Томиџ др Ирина,
Томиџ Радмило, Томиџ Радоје, Топаловиџ Душан,
Трбојевиџ Љубомир, Тришиџ Милован;

Урошевиџ Васо, Узелац Миле, Вајс-Клајн др
Едита, Варга Боривоје, Васиџ Миодраг, Васиџ Све-
тислав, Вељковиџ Божидар, Вишњиџ Миодраг, Вла-
исављевиџ Милан, Врањеш Душан, Вртикапа Гојко,
Вучковиџ Живота, Вујичиџ Жарко, Вујовиџ Јован-
ка, Вукасовиџ Славко, Вукићевиџ Миливоје, Вуко-
виџ Живота, Затезало др Недељка, Зимониџ-Павло-
виџ Косара, Живановиџ Радомир, Живковиџ Јор-
дан;

за заслуги на делото ширење на братството и
единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Димџ-Рамњак Јелка, Павелиџ Звонимир, Видо-
виџ Урош, Владисављевиџ Димитрије;

за заслуги на полето на јавната дејност со која
се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Балаџ Петар, Белиџ Станко, Бераревиџ Јован,
Церовиџ Илија, Цветковиџ Спасоје, Чулибрк Стана,
Џакула Џвијетин, Илиџ Душан, Јевтиџ Васо, Колун-

дија Јован, Котур Вера, Крстуловић Луција, Максимовић Ђорђе, Маснец-Мамузић Јованка, Милошевић Радослав, Миловић Павле, Мушикић Миливоје, Олић Тодор, Пејовић Вуко, Пинтар Бранко, Плавшић Ђока, Поповић Јово, Радаковић Марко, Спасојевић Илија, Стефановић Живорад, Степановић Душан, Стојаковић Милан, Стојановић Вукоје, Судар Ђорђе, Судук Лазар, Суша Никола, Шарановић Драгољуб, Васић Момчило, Васиљевић Бранко, Вучковац Миливоје, Вучковић Никола, Вуклиш Млађен, Вулетић Јакша, Зечевић Душан;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Арсенијевић Душан, Божовић-Ђурић Мирјана, Цветић Живојин, Чолаковић Богосав, Дацковић Радивој, Давидовић Велибор, Ђорђевић Божидар, Ђорђевић Тихомир, Ђерг Мирко, Филиповић Мирослав, Филиповић Војислав, Гајић Љубиша, Гајић Драгиша, Игњатовић Бранислав, Илић Драгољуб, Илић Душан, Илић Милорад, Илијин Рувин, Исајиловић Божидар, Ивошевић Никола, Јешић Миландин, Јевђеновић Живорад, Јевтић Михајло, Јокановић др. Милован, Јовановић Милисав, Јовановић Павле;

Котлаш Никола, Кретић Живко, Крстић Добросав, Кујунџић Драгутин, Лазаревић Богомир, Лазич Бошко, Ленер Софија, Ликић Илија, Лукић Илија, Љубисављевић Борисав, Љубисављевић Јован, Магденовић-Лучић Олга, Маричић Душан, Маричић Станимир, Маринковић Борисав, Марковић Милован, Марковић Момчило, Михаиловић Иван, Милојевић Михајло, Милосављевић Бранислав, Милосављевић Ивко, Милосављевић Тихомир, Миловановић Милош, Милутиновић Лепосава, Мишић Милан, Океић Љубиша, Остојић-Максимовић Вера, Пејовић Петар, Петрић Живорад, Поповић Милорад, Прис Виктор;

Савић Живојин, Савкић Владислав, Сенћански Наталија, Симуновић Миливоје, Станисављевић Тихомир, Станковић Добривоје, Станковић Живорад, Станојловић Радомир, Стевановић Никола, Стојановић Вера, Стојковић Драгослав, Стошић Ђорђе, Ступар Мирко, Шашић Илија, Шулајић Срета, Тобић Борисав, Тодоровић Миленко, Томић Драган, Трифуновић Радоје, Урошевић Првослав, Варнички Љубисав, Вељковић Живорад, Зорић Добривоје, Живковић Драгослав, Живковић Миљко, Живковић Наталија;

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андрејев Александар, Бакић Никола, Бешевић-Обрадовић Мирјана, Бјеловић Ђорђе, Богосављевић Радомир, Бошковић Недељко, Буроац-Мали Иванка, Цвејановић Радован, Ђирковић Милан, Ђурчић Радоје, Ђурчин Радивоје, Чаушевић Иван, Чедић Душан, Чворовић Милета, Долежал Михаило, Дробњак Слободан, Ђилас Раде, Ђокић Димитрије, Ђорђевић-Никчевић Даница, Ђорђевић Милош, Ђорем Вукашин, Фолкман Душан, Гагић Сава, Грбић Живко, Грујић Србољуб, Илић Радош, Јакшић Маргита, Јањић Стојан, Јелесић Драгослав, Јелушић Бранко, Јерошенко Никола, Јевтић Љубинка, Јевтић Љубивоје, Јовановић Боривоје, Јовановић Миодраг;

Кнежевић Момчило, Којић Драгољуб, Којић Живадин, Костадиновић Љубомир, Костић Драгутин, Костић-Стефановић Милица, Крајновић Бог-

дан, Краљ Ненад, Лончар Милутин, Лукић Живан, Максимовић Првослав, Марић Синиша, Марковић Јован, Марковић Живко, Мијаиловић Милан, Милановић Паун, Милићевић Обрад, Милин Јелица, Мирковић Дмитар, Морић Мирко, Нешић Илија, Нешић-Антонић Рајка, Николић Маријан, Пантић Радисав, Павел Раде, Поповић Госпава, Раденковић Томислав, Радонић-Живојиновић Загорка, Ракић Момчило, Ралић Здравко, Ранковић Радован, Родић Бранко, Родић Душанка;

Самарџија Живана, Симић Славко, Спасојевић Никола, Стефановић Миодраг, Стојаковић Драгица, Шуменковски-Јовановић Нада, Тодосијевић Живко, Томанић Милан, Вагић Драгослав, Векић Срећко, Вигњевић Стеван, Владисављевић Драган, Влајковић Радмило, Влајковић Сретен, Војиновић Миливоје, Вујичић Сима, Вуковић Митар, Зељковић-Савић Наталија, Жиропаћа Душанка, Живанић Милорад, Жујић Радосав, Жутић Милан.

Бр. 78

25 јуни 1971 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
227. Одлука за доделување Орден на народен херој на Јосип Броз Тито — — — —	473
228. Закон за општествена контрола на цените — — — —	473
229. Закон за задолжително здружување на железничките транспортни претпријатија во Заедницата на југословенските железници — — — —	477
230. Закон за утврдување на износот на девизите за потребите на републиките и автономните покраини во 1972 година — — — —	479
231. Одлука за дополнително здружување на собори чии претседатели имаат право на надоместок на личниот доход — — — —	479
232. Решение за одредување на постојаниот граничен премин Гердап за меѓународен друмски сообраќај — — — —	480
233. Наредба за преземање мерки на државната граница заради здравствена заштита на добитокот — — — —	480
234. Решение за пуштање во оптек на нови апоени конзуларни таксени марки — — — —	480
235. Наредба за начинот и постапката за поднесување барања за исплатување на надоместокот за извршените превози во 1972 година по повластите во патничкиот сообраќај — — — —	480
236. Одлука за утврдување на височината на годишната и месечната аконтација на заемот за 1972 година — — — —	482
237. Статут на Сојузот на заедниците на пензиското и инвалидското осигурување на Југославија — — — —	482
Исправка на Законот за хартиите од вредност	487
Исправка на Одлуката за помилување на осудени лица — — — —	487
Исправка на Одлуката за условите и за начинот на користење на средствата на Буџетот на федерацијата за 1972 година за надоместоци за повластици во патничкиот сообраќај — — — —	487
Назначувања и разрешувања — — — —	487
Одликувања — — — —	490
Меѓународни договори — — — —	277